

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 1

Вторник, 08 јануари 2013 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Градоначалник на општина Струмица:		Стр.		Стр.	
1.	Одлука за организирање на јавна анкета на јавна анкета на Нацрт ДУП на дел од блок 8, УЕ 6 во Струмица, општина Струмица 2012-2017	2	4.	Одлука за организирање на јавна презентација јавна презентација на Нацрт - Деталниот урбанистички план на дел од блок 41 урбана единица 5 во Струмица, Општина Струмица 2012 – 2017	3
2.	Одлука за организирање на јавна презентација на Нацрт ДУП на дел од блок 8, УЕ 6 во Струмица, општина Струмица 2012-2017	2	5.	Решение за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт ДУП на дел од блок 8, УЕ 6 во Струмица, општина Струмица 2012-2017	4
3.	Одлука за организирање на јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план на дел од блок 41 урбана единица 5 во Струмица, Општина Струмица 2012 – 2017	3	6.	Решение за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета по Нацрт - Деталниот урбанистички план на дел од блок 41 урбана единица 5 во Струмица, Општина Струмица 2012 – 2017	5

1.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна анкета на
Нацрт ДУП на дел од блок 8, УЕ 6 во
Струмица, општина Струмица 2012-2017.

1. Се организира јавна анкета на Нацрт ДУП на дел од блок 8, УЕ 6 во Струмица, општина Струмица 2012-2017 со површина од 2,59 ха, со граничен опфат:

- Од југоисток со КП бр.107/3, КП бр.107/4, КП бр.107/5, КП бр.107/6, КП бр.107/7, КП бр.107/11, КП бр.107/12 и КП бр.107/13 за КО Струмица;
- Од североисток со регулација на речно корито на „Крива река“;
- Од северозапад со осовина на новопланирана ул. „Бр.4“;
- Од југозапад со осовина на постојна магистрала ул.„Климент Охридски“.

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт ДУП на дел од блок 8, УЕ 6 во Струмица, општина Струмица 2012-2017, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр. 08-130/1 Градоначалник
08.01.2013 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.
.....

2.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна презентација
на Нацрт ДУП на дел од блок 8, УЕ 6 во
Струмица, општина Струмица 2012-2017

1. Се организира јавна презентација Нацрт ДУП на дел од блок 8, УЕ 6 во Струмица, општина Струмица 2012-2017 со површина од 2,59 ха.

Граничен опфат:

- Од југоисток со КП бр.107/3, КП бр.107/4, КП бр.107/5, КП бр.107/6, КП бр.107/7, КП бр.107/11, КП бр.107/12 и КП бр.107/13 за КО Струмица;
- Од североисток со регулација на речно корито на „Крива река“;
- Од северозапад со осовина на новопланирана ул. „Бр.4“;
- Од југозапад со осовина на постојна магистрала ул.„Климент Охридски“

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 21.01.2013 година во 12,30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 08-130/2 Градоначалник
08.01.2013 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

3.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна анкета на
Нацрт - Деталниот урбанистички план
на дел од блок 41 урбана единица 5 во
Струмица, Општина Струмица 2012 -
2017

1. Се организира јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план на дел од блок 41 урбана единица 5 во Струмица, Општина Струмица 2012 - 2017 со површинс од 1,3 ха со граничен опфат

- Од североисток со осовина на станбена улица „Бр. 3“ и граница помеѓу зони со различни намени на земјиштето, А2- домовање во станбени згради и Д2- заштитна зона;
- Од југоисток со осовина на станбена улица „Бр.3“;
- Од југозапад со осовина на ул. „Бр.2“ и
- Од северозапад со осовина на ул. „Бр. 15“

2. Одлуката за организирање јавната анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Одлуката.

4. Нацрт - Деталниот урбанистички план на дел од блок 41 урбана единица 5 во Струмица, Општина Струмица 2012 - 2017 ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-129/1 Градоначалник
08.01.2013 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

4.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање на јавна презентација
на Нацрт - Деталниот урбанистички
план на дел од блок 41 урбана единица
5 во Струмица, Општина Струмица 2012 -
2017

1. Се организира јавна презентација на Нацрт - Деталниот урбанистички план на дел од блок 41 урбана единица 5 во Струмица, Општина Струмица 2012 – 2017 со површинс од 1,3 ха и граничен опфат:

- Од североисток со основа на станбена улица „Бр. 3“ и граница помеѓу зони со различни намени на земјиштето, А2- домовање во станбени згради и Д2- заштитна зона;
- Од југоисток со осовина на станбена улица „Бр.3“;
- Од југозапад со осовина на ул. „Бр.2“ и
- Од северозапад со осовина на ул. „Бр. 15“

2. Одлуката за организирање јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за урбанизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, “Службен гласник на општина Струмица” и средствата за јавно информирање.

3. Нацрт - Деталниот урбанистички план за една парцела на КП бр. 2430/1 блок 21 (блок 12 урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, Општина Струмица 2013 – 2018 ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” во соба број 3.

4.Јавната презентација ќе се одржи на ден 21.01.2013 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” во соба број 3.

5.Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-129/2 Градоначалник
08.01.2013 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

5.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Службен гласник на општина Струмица” број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета Нацрт ДУП на дел од блок 8, УЕ 6 во Струмица, општина Струмица 2012-2017

1. Се формира Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета Нацрт ДУП на дел од блок 8, УЕ 6 во Струмица, општина Струмица 2012-2017 со површина од 2,59 ха, со граничен опфат:

- Од југоисток со КП бр.107/3, КП бр.107/4, КП бр.107/5, КП бр.107/6, КП бр.107/7, КП бр.107/11, КП бр.107/12 и КП бр.107/13 за КО Струмица;
- Од североисток со регулација на речно корито на „Крива река“;
- Од северозапад со осовина на новопланирана ул. „Бр.4“;
- Од југозапад со осовина на постојна магистрала ул.„Климент Охридски“

во состав:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи
- Андреј Манев – претставник на изготвувачот на планот;
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 21.01.2013 година во 12,30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.“Ленинова” во соба број 3, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-130/3 Градоначалник
08.01.2013 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

6.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 60/11) и член 39 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за именување на Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план на дел од блок 41 урбана единица 5 во Струмица, Општина Струмица 2012 - 2017

1. За членови во Комисија за спроведување на јавната презентација и јавна анкета на Нацрт - Деталниот урбанистички план на дел од блок 41 урбана единица 5 во Струмица, Општина Струмица 2012 – 2017 со површинс од 1,3 ха и граничен опфат

- Од североисток со основа на станбена улица „Бр. 3“ и граница помеѓу зони со различни намени на земјиштето, А2- домовање во станбени згради и Д2- заштитна зона;
- Од југоисток со осовина на станбена улица „Бр.3“;

- Од југозапад со осовина на ул. „Бр.2“ и
- Од северозапад со осовина на ул. „Бр. 15“

во состав

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи
- Александра Едровска – претставник на изготвувачот на планот;
- Александар Цицимов – дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на 21.01.2013 година во 12,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3 , а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Одлуката за организирање јавна анкета.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр. 08-129/3 Градоначалник
08.01.2013 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.